



Закажани продажби преку извршител

ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА

Р.бр.	Опис и локација на објектот/средство	Датум на закажана продажба	Почетна цена ден/евр	Извршител
НЕДВИЖЕН ИМОТ				
1	1/3 идеален дел од нива, класа 1, на КП 2303, во вкупна површина од 1197 м2 видно од Имотен лист бр.1100 за КО Добрејци, Струмица	18.09.2015	167.580 денари	Извршител Васил Донеv од Струмица тел. 034/320-044
2	Стан на бул. Јане Сандански бр.93 со површина од 68 м2 на КП 864, зграда 1, влез 001, кат 02, стан 012 и ложио балкони и тераси на бул.Јане Сандански бр.93 со површина од 10 м2, зграда 1, влез 001, кат 02, стан бр.012 видно од Имотен лист бр. 7099 за КО Кисела Вода 2	29.09.2015	3.838.375 ден	Извршител Фанија Каламатиева од Скопје тел.02/3296 885
	Стан на ул. Видое С.Бато бр.1/32 со површина од 55 м2 на КП 879, дел 8, зграда 1, влез 01, кат МА, стан број 032, ложио балкони и тераси на ул. Видое С.Бато бр.1/32 со површина од 9 м2, на КП 897, дел 8, зграда 1, влез 01, кат МА, стан бр.032 и помошни простории на ул. Видое С.Бато бр.1/32 со површина од 5 м2, на КП 897, дел 8 зграда 1, влез 01, кат ПО, стан бр.032 видно од Имотен лист број 47098 за КО Кисела Вода 2		2.890.500 ден	
ПОДВИЖЕН ИМОТ				
1	<ol style="list-style-type: none">1 парче РЕНТГЕН апарат со статив маса и командан пулт, производител SIMENS Германија, Тип-Модел MultiX, фабрички број 3151820, година на производство 1985 – по цена од 12.500,00 евра1 парче МАМО Дијагностик BC, производител PHILIPS Холандија, фабрички број 000232-009, година на производство 1985 – по цена од 4.500,00 евра1 парче МОБИЛЕН РЕНТГЕН апарат, производител PHILIPS, Холандија, фабрички број 8550783, година на производство 1985 – по цена од 2.500,00 евра1 парче Апаратура за развивање филмови, година на производство 1985 – по цена од 600 евра1 парче апаратура за стрес-тест, производител Германија, година на производство 2000 – по цена од 1.500,00 евра3 парчиња Ехо апарати со принтер, производител KRETZ Германија, тип/модел Combisol 311, година на производство 1995 – по цена од по 500,00 евра3 парчиње ЕКГ апарати, производител Германија, година на производство 1998 – по цена од по 800,00 евра1 парче Комбинирани Ехо и Екг апарати, производител HITACHI, тип/модел со kolor dopler, година на производство 2000 – по цена од 3.500,00 евра1 парче Комбинирани Ехо и Екг апарати, производител SONOTRON VINGMENT, тип/модел CFM 700 RE, година на производство 2000 – по цена од 3.000,00 евра1 парче Комбинирани Ехо и Екг апарати, производител SIMENS Германија, Тип-Модел Sonoline AC, фабрички број 561343, година на производство 2007 – по цена од 4.000,00 евра1 парче компјутерски томограф (СТ), година на производство 2002, - по цена од 24.000,00 евра1 парче Магнетно- резонантен томограф (МРТ), година на производство 2002 – по цена од 36.000,00 евра1 парче Стоматолошка столица со прибор, производител Италија, тип/модел TC-6830, фабрички број 2528, година на производство 2007 – по цена од 2.640,00 евра или вкупна цена од 99.440,00 евра, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наднавање.	07.10.2015	99.440,00 евра	Извршител Христо Јованов од Скопје тел. 02/3224-794
2	<p>ВТОР ПАКЕТ</p> <p>2. III-Деловна опрема:</p> <ol style="list-style-type: none">Машина за тулумба автоматска со килер електричен,Миксер од 50литри статичен со 4 инјек каблчи,Миксер рачен за 30 литри статичен,Печка за слатки со шест етажи и аспиратор,Печка за леб и пецива со три етажи,Миксер со две киблички од 200литри, производител Гостол Словенија состојба 2,Печка за пецива со шест етажи со комора и аспиратор, <p>18. Помошна опрема (депилиција, венаридија, сито електрично комора за икиснење, комора за одржување) состојба 2, вкупната проценета вредност за вториот пакет изнесува 502.896,00 денари, која вредност претставува почетна цена за второто усно јавно наднавање</p> <p>ТРЕТ ПАКЕТ</p> <p>IV-Подвижни предмети</p> <ol style="list-style-type: none">Разпадна комора за одржување 10м3, парчиња 1,Печка за пецива со 6 етажи со комора и аспиратор, количина 1,Миксер за тесто со две инјек киблички од 200л,Ламинатор за кори 5м, количина 1,Печка за пизи со три етажи,Витрина-топол стол за буреци и пиза 3м, кол.1,Витрина за слатки 2м, кол.1,Гиро апарат со три грејачи, количина 1Гиро апарат со четири грејачи, количина 1,Разпаден стол фрижидер 300х80см, количина 1,Систем за помфрит, количина 1,Печка за буреци со две етажи, <p>вкупната проценета вредност за третиот пакет изнесува 1.125.752,00 денари, која вредност претставува почетна цена за второто усно јавно наднавање.</p>	30.09.2015	втор пакет 502.896,00 денари трет пакет 1.125.752,00 денари	Извршител Владо Мицковски од Кичево 045/223-488

*Напомена - На јавното наднавање може да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10 (една десетина) од утврдената вредност на предметното средство. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро-сметките од горенаведените извршители, најдоцна еден ден пред јавното наднавање.

На понудувачите чија понуда не е прифатена гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наднавање.

Најповолниот понудувач-купувач на предметното средство е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 15 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата помеѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба.

Со почит,
TTK БАНКА АД Скопје

Датум, 22.09.2015 год.